



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТСКА, СОЦИЈАЛНА И
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА



Врз основа на одредбите од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјална и здравствена заштита за 2026 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 23/2025) и Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на еднократна парична помош за секое новородено/посвоено дете на подрачјето на Општина Карпош за 2026 година, поднесувам

БАРАЊЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНО
/ ПОСВОЕНО ДЕТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2026
ГОДИНА

1. Име и презиме на родителите

2. Сродство со новороденчето/посвоеното дете

3. Пол на новороденчето/ посвоеното дете

4. Датум и место на раѓање на новороденчето/ посвоеното дете:

5. Адреса на живеалиште

6. Населено место

7. Контакт телефон

Во прилог на барањето ја доставувам следната документација:

-Лична карта од родителот кој е жител на Општина Карпош (копија)

- Трансакциска сметка на еден од родителите на новороденчето (копија)



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТСКА, СОЦИЈАЛНА И
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА



-
- Извод од Матична книга на родени за новороденчето (копија)
 - Потврда за приходи на родителите (оригинал) или
 - Потврда од АВРСМ дека лицето е невработено, барател на работа или друг документ со кој ќе потврдат дека се невработени.
 - Доколку се работи за самохран родител, (родител кој сам ги врши родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности), потребно е да се достави соодветен документ како доказ.

Под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека горенаведените податоци се вистинити, а за секоја евентуална измена ќе ја известам Општината.

Се согласувам кон целокупната документација да биде приложена и фотокопија од мојот документ за лична идентификација, при што податоците од истиот ќе се користат исклучиво за реализирање на предметното барање.

(датум)
Скопје

Барател

(потпис)